


"Сè додека сами си ја занемаруваме сопствената историја и се китиме со туѓи национални каузи, не можеме да имаме своја иднина", рече академикот, додавајќи дека сите сме директни следбеници на Мисирков.

Дел од одбележувањето на јубилејот беше и презентирањето на мултимедијалното ЦД, на кое е претставена спомен-собата на преродбеникот.



ОСВЕН ШТО Е ИСТОРИСКА ЛИЧНОСТ, МИСИРКОВ Е И СИМБОЛ КОЈ ГИ ОТСЛИКУВА НАШИТЕ НАЦИОНАЛНИ ВРЕДНОСТИ, РЕЧЕ АКАДЕМИК БЛАЖЕ РИСТОВСКИ



Пишува: Милева ЛАЗОВА

ПОТСЕТУВАЊЕ

Во последната тестаментална статија "Самоопределувањето на Македонците", објавена на 25 март 1925 година, Крсте Мисирков изрично изјавува:

"...како Македонец, јас во Бугарија се чувствувам како на туѓина, каде што навистина се наоѓам меѓу родни браќа, но не сум си дома, во својата татковина. Таа е таму, каде што сум се родил и каде

времената македонска држава, сè уште немаат место во свеста на современиот Македонец. Затоа и не се чувствува неопходноста за барем еден скромен споменик на Мисирков, како и за корифејот Чупоски. Одбележувањето на 80-годишнината од смртта на бардот на нацијата Мисирков, треба да биде само уште еден научен потсетник за долгот на нацијата и задачата на државата зашто Мисирков - тоа сме сите ние, денешните негови директни следбеници и продолжители...". Истакна академик Ристовски. Како што

БАРДОТ НА НАЦИЈАТА, ЗАБОРАВЕН ОД ТАТКОВИНАТА!

големиот македонски истражувач. За него и за неговата публицистика говореше академик Блаже Ристовски.

По него, д-р Снежана Веновска-Антевска го промовираше првиот мултимедијален компакт-диск, на кој во електронска форма се претставени животот на Мисирков, неговото творештво, како и спомен-собата, која за него постои во Институтот за македонски јазик.

што треба да си ги оставам коските, каде што треба да отиде мојот син, ако не ми биде судено да отидам јас лично".

Местото на Мисирков (до Димитрија Чупоски) во подготвената алеја на гробиштата "Бутел" во Скопје сè уште е празно.

"Тоа тежи на совеста на Македонија. За жал, ниту Мисирков, ниту Чупоски - идеолозите на македонската денешна нација и култура и визионерите на со-

додаде Ристовски, домашната наука сè уште се плаши да завлезе во проучувањето на неговиот лик и творештво, кој освен историска личност, е и симбол кој ги отсликува нашите национални вредности.

"Тој е најкомплетниот и најкомплексниот македонски славист, кодификатор на македонскиот јазик. Мисирков е првиот компетентен филолог, историчар,

НАТА ОД СМРТТА НА КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ

етнолог, фолклорист, предан национален деец. Нашата наука едноставно како да се плаши да навлезе во Мисирковизмот. Немаме мисирколози, а треба да ги имаме", потенцираше Ристовски.

Во своето предавање за истражувачот Мисирков и за неговата публицистика, академикот Ристовски потенцираше дека носењето на коските на Мисирков во Македонија е важно, особено во моменти кога насилнички се инсталира најголемиот монумент во земјата, не оној на Филип или на Александар Македонски, туку на Искендер (Скендербег), христијанскиот кнез.

"Сè додека сами си ја занемаруваме сопствената историја и се китиме со туѓи национални каузи, не можеме да имаме своја иднина", рече академикот.

МУЛТИМЕДИЈАЛЕН ПРОЕКТ

По академик Ристовски, д-р Снежана Веновска-Антевска гордо го презентираше мултимедијалното ЦД за животот и за делото на Крсте Мисирков, прво од вакво вид во Македонија.

"Ако некогаш сме биле најблиску до Мисирков, верувам дека тоа сме го направиле со ова ЦД. Тоа е можност за интимна блиска средба со преродбеникот. Се надевам дека ќе ги добиеме стоте илјади денари кои ни беа ветени за ова ЦД и ќе имаме можност на овој начин најдобро да се презентираме пред светот", истакна д-р Веновска-Антевска, која на-



СО ПРОМОВИРАНОТО МУЛТИМЕДИЈАЛНО ЦД МОЖНОСТ ДА СЕ БИДЕ НАЈБЛИСКУ ДО МИСИРКОВ

јави дека би било убаво во проектот "Портал македонски јазик" да се изработат вакви компакт дискови и за другите преродбеници од XIX век, меѓу кои се и Кирил Пејчиновиќ и Јоаким Крчовски.

При тоа, Веновска-Антевска истакна дека Мисирков е возбудлива творечка природа, која спаѓа во врвот на нашата културна историја. Со неговото творештво, поточно со неговата знаменита книга "За македонските работи", македонската национална егзистенција стана подостојна. Книгата е темелник на македонскиот јазик со визионерски хоризонти, а македонскиот јазик е најдобро сведоштво за постоењето на македонскиот народ, дека тој е столб на државноста, дека е духовно богатство и наследство за идните поколенија, со кое се распознаваме од другите словенски јазици и ја потврдуваме нашата самобитност. Македонскиот народ многу му должи на Мисирков за сите негови страдања и прогони, но и возвишувања. За значењето на Мисирков зборуваше и директорката на Институтот за македонски јазик, Лилјана Макаријоска.

"Визионерот Мисирков гледаше многу подалеку од своето време, остави трајни пораки за новите генерации, а кои не ја изгубија својата актуелност. Треба да го сакаме народниот јазик, зашто тој е наш. Како што е наша и нашата татковина. Што направивме и што треба да правиме натаму е прашањето на нашиот патрон. Мисирков не може да биде забораен заради генерациите пред нас, заради сите нас и за идните генерации кои ќе го чуваат заветот кој тој ни го остави", истакна Макаријоска.

На свечената седница учениците од ОУ "Крсте Мисирков" ја презентираа и драматизацијата на делото на Ката Мисиркова-Руменова, правнука на преродбеникот.

"БРИТА" - ФИЛТЕР ЗА ВОДА

"БРИТА" - ФИЛТЕР ЗА ВОДА - ЗНАЧИТЕЛНО ГИ НАМАЛУВА КАМЕНЕЦОТ И СОСТОЈКИТЕ, КАКО ШТО СЕ: ХЛОР, ОДРЕДЕНИ ПЕСТИЦИДИ (ЛИНДАН), НЕКОИ ТЕШКИ МЕТАЛИ (ОЛОВО И БАКАР). РЕЗУЛТАТОТ Е ПОЧИСТА, ПОБИСТРА ВОДА, СО ОДЛИЧЕН ВКУС ЗА ТОПЛИ И ЛАДНИ НАПИТОЦИ, А ИСТО ТАКА, ПРЕПОРАЧЛИВО Е ТАА ДА СЕ УПОТРЕБУВА И ЗА ГОТВЕЊЕ.

ВОДАТА ОД "БРИТА" ГО НАМАЛУВА ТАЛОЖЕЊЕТО НА КАМЕНЕЦОТ ВО АПАРАТИТЕ ЗА ДОМАЌИНСТВО. ФИЛТЕРОТ ЗА ВОДА "БРИТА" ИМА ЧЕТИРИ СТЕПЕНИ НА ФИЛТРАЦИЈА.

НАРАЧКА ЗА "БРИТА" - ФИЛТЕР ЗА ВОДА

ЦЕНА: 2.000 ДЕНАРИ + ПТТ ТРОШОЦИ

НАРАЧКАТА СЕ ВРШИ НА ТЕЛ: ++3892 3130-137; ++3892 3130-377 ИЛИ НА АДРЕСА: РЕДАКЦИЈА

"МАКЕДОНСКО СОНЦЕ", УЛ. "ЛЕНИНОВА" БР. 87 1000 СКОПЈЕ

